



**ГОДИШЕН АКЦИОНЕН ПЛАН
ЗА 2019 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
2015 – 2019**

(предлог)

Декември 2018

СОДРЖИНА

I НАРАТИВЕН ДЕЛ

1. Вовед
2. Среднорочни цели, приоритети, мерки и индикатори за спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион во 2019 година
3. Надлежна институција за спроведување на мерките за регионален развој
4. Индикативни извори на финансирање на регионалниот развој
5. Акционен план за 2019 година за спроведување на Програмата за регионален развој на Источниот плански регион 2015-2019 година

II ТАБЕЛАРЕН ДЕЛ

ГОДИШЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА

За спроведување на Програмата за развој на
Источен плански регион
2015-2019



1. Вовед

Законот за рамномерен регионален развој ("Службен весник на РМ" број 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15) заедно со регулативата во неколку други сектори ја сочинуваат основата на идниот развој на Република Македонија. Стратегијата за регионален развој на Република Македонија за периодот 2009 - 2019 и Акциониот план за спроведување на Стратегијата за регионален развој за периодот 2016 – 2019 се првите документи кои го сочинуваат планот за интервенции во поддршката на регионалниот развој во Република Македонија.

Врз основа на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019, овој **предлог - Акционен план** (понатаму во текстот Акционен план) ги претставува приоритетите за развој на Источниот плански регион во 2019 година.

Целта на овој план е да овозможи транспарентност во претставувањето на развојниот пристап и политика, да ја информира општата јавност во Источниот плански регион и пошироко за главните прашања во развој на регионот во 2019 година и да овозможи координирање на активностите на различните заинтересирани страни на централно, регионално и локално ниво за регионалниот развој на Источниот плански регион.

Правната рамка за Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион во 2019 година е во Законот за рамномерен регионален развој ("Службен весник на РМ" бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15) кој го дефинира Акциониот план како краткорочен оперативен документ, во кој се утврдуваат носители, финансиски средства и временска динамика за реализација на проекти. Основата за подготовка на Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 е утврдена во член 20 од Законот за рамномерен регионален развој, кој предвидува **донесување на едногодишен Акционен план** за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион од страна на Советот за развој на планскиот регион. Членот 25 од истиот закон предвидува Центарот за развој на планскиот регион да го изработи **предлог-акциониот план** за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион.

Содржина на Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион е уредена со Правилникот за Методологијата за изработка на планските документи за регионален развој ("Службен весник на РМ" бр. 102/2009).

Член 24 од оваа Методологија дефинира дека Акциониот план за спроведување на програмата за развој треба да содржи:

- Среднорочни цели, приоритети и мерки за спроведување на приоритетите на регионалниот развој;
- Индикатори за следење на спроведување на мерките на регионалниот развој;

- Надлежна институција за спроведување на мерките на регионалниот развој;
- Индикативна финансиска табела за висина на трошоците и извори на финансирање на регионалниот развој.

Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 година во 2019 година ги содржи сите неопходни оперативни чекори за имплементација на приоритетите и целите како и финансиската рамка која треба да биде покриена од буџетските средства на Владата на Република Македонија (Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој) наменети за рамномерен регионален развој, средства од Програмите на линиските министерства за регионален развој, средства од предпристапни фондови на Европската унија како и средства од различни програми и донатори.

Акциониот план за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион за 2019 година е претставен преку табеларен приказ кој ги следи среднорочните цели и приоритети на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 и дава преглед на **мерките и активностите** кои ги планира Центарот за развој на Источниот плански регион за остварување на **среднорочните цели** предвидени со Програмата, како и соодветните **индикатори за изведба**. Исто така, Акциониот план ја содржи и планираната **временска рамка** за спроведување на активностите во текот на 2019 година, како и **индикативните** потребни ресурси и **финансиски средства** за имплементација на активностите, вклучувајќи ги и **можните извори за финансирање** и **носителите** на активностите. Потребните ресурси и финансиски средства, како и изворите на финансирање и одговорните за реализација на активностите кои се вклучени во Акциониот план се само проценка за потребите на планирањето. Вистински потребните ресурси и финансиските средства ќе се одредат во процесот на изработката на проектните апликации и во процесот на изработка на тендерските документации за имплементација на проектите, кога ќе се располага со повеќе информации.

2. Среднорочни цели, приоритети, мерки и индикатори за спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион во 2018 година

Визијата за регионалниот развој на Источниот плански регион упатува на крајната цел што треба да се постигне.

Визијата е: *Источниот плански регион е модерен регион со динамичен економски развој базиран на развојот на човечките ресурси и современата технологија, препознатлив по зачуваната животна средина, одржливо земјоделство и подобрен квалитет на живеење.*

Врз основа на дефинираната Визија, како и стратегиската политика за регионален развој на Источниот плански регион, произлезена од анализата на SWOT факторите - **поддршка на можностите за развој на регионот и**

надминување на слабите страни - се дадени стратешките цели за развој на Источниот плански регион со главните приоритети во периодот 2015-2019 година.

Среднорочните (стратешки) цели и главни приоритети преку кои ќе се придонесе за спроведување на поставената визија се прикажани во **Табела број 1**.

Реализирањето на овие цели, може да се случи единствено преку партнерство помеѓу сите заинтересирани страни за регионалниот развој, како и со фокусирани активности врз основа на ресурсите во регионот, надворешните инвестиции и привлекувањето на средства од национални и меѓународни програми и фондови.

Табела 1

	Стратешки цели	Приоритети
1.	Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање	1.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за привлекување на инвеститори во регионот
		1.2. Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во регионот
		1.3. Транспорт, комуникации и просторно планирање
2.	Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности	2.1. Подобрување на просторните услови и опременоста на училиштата во регионот
3.	Сочувана и унапредена животна средина	3.2. Заштита на водените ресурси
		3.3. Одржливо користење на енергијата
		3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот
4	Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој	4.1. Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за земјоделски и рурален развој во регионот
5	Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам	5.1. Развој на селективни видови на туризам (планински, рурален, културен и спа туризам)
		5.2. Зајакнување на институционалните и човечки капацитети за развој во туристичкиот сектор

3. Надлежна институција за спроведување на мерките на регионален развој

Носителите на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој како и улогата и одговорностите на различните учесници во процесот на планирањето и спроведувањето на Програмата за развој на Источниот плански регион, се дефинирани со Законот за рамномерен регионален развој:

- **Владата на Република Македонија;**
- **Советот за рамномерен регионален развој на Р. Македонија;**
- **Министерството за локална самоуправа и**
- **Советот за развој на Источниот плански регион.**

Во планирањето на регионалниот развој и спроведувањето на планските документи за регионален развој учествуваат:

- **Бирото за регионален развој;**
- **Центарот за развој на Источниот плански регион и**
- **Единиците на локалните самоуправи** во состав на Источниот плански регион: Берово, Винаца, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип.

Советот за развој на Источниот плански регион е одговорен за развојната политика на планскиот регион преку креирање на планските документи за развој на регионот, координација на носителите на развојот во регионот, како и промовирање на прекуграничната соработка со региони од други држави.

Центарот за развој на Источниот плански регион има улога на оперативно тело чија основна функција е подготовка и реализација на планските документи за развој на Источниот плански регион. Центрите за развој за својата работа одговараат на Советите за развој на планските региони.

Единиците на локалната самоуправа: Берово, Винаца, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип заеднички учествуваат во подготовката и имплементацијата на регионалните проекти, но истовремено подготвуваат и спроведуваат проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и развој на селата кои се наоѓаат на нивна територија.

Со цел максимално да се користат расположивите финансиски ресурси за регионален развој, сите надлежни институции за спроведување на мерките за регионален развој треба да остварат висока меѓусебна координација и взаемна соработка при креирањето и реализацијата на проектите од значење за регионот.

Акциониот план за спроведување на Програмата за регионален развој на Источниот плански регион за 2019 година ја претставува првата рамка за воспоставување и развој на системот за поддршка на регионалниот развој во Источниот плански регион и основа за соработка со линиските министерства,

донаторите и другите чинители заинтересирани за вклучување во процесот на реализација на стратешките цели предвидени со Програмата за регионален развој на Источниот плански регион 2015 - 2019 година.

4. Индикативни извори на финансирање на регионалниот развој

Согласно Членот 27 од Законот за рамномерен регионален развој ("Службен весник на РМ" бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), како извори на финансирање на регионалниот развој се јавуваат:

1. Буџетот на Република Македонија,
2. Буџетите на единиците на локалната самоуправа,
3. Расположивите фондови на ЕУ,
4. Други меѓународни извори,
5. Донации и спонзорства од физички и правни лица и
6. Други средства утврдени со закон.

Во членот 28 од истиот закон се дефинирани следните инструменти за поттикнување на регионалниот развој: капитални влогови; неповратни грантови; финансирање и кофинансирање на подготовка на анализи, студии, плански документи и акциони планови; финансирање на градењето на институционалните капацитети за регионален развој на Република Македонија, како и државна помош во вид на заеми под поволни услови, гаранции за заеми, осигурување на кредити, даночни олеснувања, субвенции и други инструменти, согласно закон.

Со Одлуката за класификација на планските региони според степеност на развиеност за 2019 година со која планските региони се класифицирани врз основа на Одлуката за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони, Источниот плански регион се наоѓа на трето место по развиеност од плански региони. Предвидено е **Источниот плански регион да добива 11,3% од вкупните расположиви средства** кои, на **годишно ниво**, ќе се издвојат од **Буџетот на Република Македонија**.

Владините програми и потпрограми ги рефлектираат активностите на Владата на Република Македонија кои се превземаат за реализација на стратешките приоритети. Овие приоритети се дефинирани и содржани во повеќе документи на Владата на РМ. Средствата за финансирање на владините програми се обезбедуваат од буџетски средства, од донации и од заеми од Светската банка и други меѓународни финансиски институции. Утврдените владини програми се усогласуваат со редовните активности на одделните министерства со давање на приоритет за нивното финансирање. Со фискалната политика утврдена во Буџетот за 2019 година ќе се обезбеди имплементација на програмите за регионален развој за 2019 година, континуитет во реализацијата, како и следење на успешноста во исполнувањето на стратешките приоритети.

5. Акционен план за 2019 година за спроведување на Програмата за регионален развој на Источниот плански регион 2015-2019 година

Акциониот план за 2019 година е основа за следење на имплементацијата на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 година и основа за мерење на перформансите на Центарот за развој на Источниот плански регион во реализацијата на проектните активности. Во табела број 2 се дадени потребните финансиски средства за реализација на планираните активности (проекти) во 2019 година, групирани според стратешките цели и приоритети дадени во Програмата за развој, додека во табеларниот дел од планот детално се прикажани сите планирани проектни активности (проекти) по програми, индикаторите, временската рамка, буџетот и носителите на активностите.

Табела бр. 2

	Приоритет 1	Приоритет 2	Приоритет 3	Приоритет 4	Вкупно МКД
СЦ 1	2.460.000,00	2.342.025,00	38.718.752,00		43.520.777,00
СЦ 2	53.695.365,00				53.695.365,00
СЦ 3		17.258.777,00	19.526.373,00	9.266.442,00	46.051.592,00
СЦ 4	9.956.014,00				9.956.014,00
СЦ 5	77.635.008,00				77.635.005,00
#	Проектите под точка 1.2.1. (3); 3.4.1. (1); 3.4.1. (4); 3.4.1. (5) и 5.2.1 (1) се финансирани од ПЗП - II фаза со вкупен буџет од 9.884.628,00 денари				9.884.628,00
Вкупно:					240.743.381,00

С.Ц. 1. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање

Приоритет 1.1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за привлекување на инвеститори во регионот

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
1.1.3.	Изнаоѓање на дополнителни погодности за инвеститорите	Изработка на Физибилити студија за Меѓурегионален центар за трансфер на технологија во Источен и Вардарски плански регион	Изработена Физибилити Студија	2019	2.460.000,00	ЦРИПР, ЦРВПР, МЛС-БРР, УГД и други фондови

Приоритет 1.2 Развој на претприемништво и на малиот бизнис во регионот

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
1.2.1.	Поттикнување на приватната иницијатива и малиот бизнис	Годишни регионални настани за промоција на претприемничкото учење во различни фази на образованието, со фокус на јасното разбирање на значењето и важноста на претприемничкото учење	Организирана недела на претприемништво. Организирана едукативна посета надвор од Р.М. за размена на искуства и добри практики за микро и нано претприемништво.	2019	2.160.000,00	ЦРИПР, МЛС, SDC, УНДП
1.2.1.	Поттикнување на приватната иницијатива и малиот бизнис	Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој. Поддршка на приватната иницијатива за старт-ап на мали бизниси. Организирање на регионални настани за промоција на мерките на Фондот за иновации и технолошки развој и на економските мерки на Влада на Р.М.	Организирани регионални настани. Информирани и запознаени со достапните мерки претприемачите од регионот.	2019	182.025,00	ЦРИПР, МЛС, SDC, УНДП
1.2.1.	Поттикнување на приватната иницијатива и малиот бизнис	Објава на повик и селекција на 15 старт-ап бизнис идеи	Реализирани 15 старт-ап бизнис идеи	2019		ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП - II фаза

Приоритет 1.3 Транспорт, комуникации и просторно планирање

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
1.3.1.	Реконструкција и градба на патната мрежа	Изградба на дел од ул. „1“ во Индустриска зона „Чуката“ Пехчево	Изградена улица со должина од 0,120 км	2019	3.934.805,00	ЦРИПР, МЛС-БРР, Општина Пехчево
1.3.1.	Реконструкција и градба на патната мрежа	Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431 викенд населба Вртешка, општина Карбинци	Изграден локален пат со должина од 789 метри	2019	9.109.400,00	ЦРИПР, АФПЗРР, Општина Карбинци
1.3.1.	Реконструкција и градба на патната мрежа	Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431 село Кепекчелија, општина Карбинци	Изграден локален пат со должина од 348,53 метри	2019	7.606.000,00	ЦРИПР, АФПЗРР, Општина Карбинци
1.3.1.	Реконструкција и градба на патната мрежа	Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431 село Калаузлија, општина Карбинци	Изграден локален пат со должина од 448,62 метри	2019	6.625.500,00	ЦРИПР, АФПЗРР, Општина Карбинци
1.3.4.	Градење на функционално-просторни структури	Изработка на Урбанистички планови за 22 села во ИПР	Урбанистички план, Урбанистички проект	2019	11.443.047,00	ЦРИПР, Општини: Карбинци, Кочани, Пехчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево и Зрновци
Вкупно:					43.520.777,00	

С.Ц.2. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности

Приоритет 2.1. Подобрување на просторни услови и опременоста на училиштата во регионот

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
2.1.1.	Реконструкција и изградба на згради за училишта, училишни и студентски домови	Изградба на детска градинка во населба Сењак во општина Штип	Изградена детска градинка	2019	50.497.365,00	ЦРИПР, Општина Штип, МЛС-БРР
2.1.1.	Реконструкција и изградба на згради за училишта, училишни и студентски домови	Реконструкција на детска градинка "Цветови" Астибо Штип за здрави деца	Промена на надворешна столарија со ПВЦ; Комплетна замена на топлинската инсталација	2019	3.198.000,00	ЦРИПР, GGP - Јапонска амбасада
Вкупно:					53.695.365,00	

С.Ц.3. Сочувана и унапредена животна средина**Приоритет 3.2. Заштита на водните ресурси**

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
3.2.2.	Заштита на површинските и подземните води	Изградба на систем за третман на отпадни води во должина од 3325 метри во село Соколарци, Општина Чешиново-Облешево	Изградена канализациона мрежа во должина од 3325 метри	2019	17.258.777,00	ЦРИПР, Општина Чешиново-Облешево, МЛС, БРР

Приоритет 3.3. Одржливо користење на енергијата

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
3.3.2.	Намалување на потрошувачката на енергија	Реконструкција и адаптација на мултикултурен центар во Кочани	Комплетно реконструиран и адаптиран мултикултурен центар	2019-2020	19.526.373,00	ЦРИПР, ИНТЕРРЕГ ИПА БГ-МК, Општина Кочани

Приоритет 3.4. Климатски промени и заштита на биодиверзитетот

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
3.4.1.	Зачувување на биолошката разновидност	Зајакнување на капацитетите на ЦРИПР и општините од ИПР. Организирање и учество на обуки, студиски посети и конференции за зачувување на природата и одржливо управување со ресурсите за вработените во ЦРИПР и општините	Зајакнати капацитети на ЦРИПР и општините во ИПР	2019		ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП – II фаза
3.4.1.	Зачувување на биолошката разновидност	Изградба и уредување на Еко-етно парк во с. Чешиново и с. Соколарци. Организирање на меѓународен настан "Меѓународен ден на штркот"	Изграден и уреден Еко-етно парк на 6000 м ² . Организиран настан и изработени промотивни материјали.	2019	8.450.576,00	ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП – II фаза
3.4.1.	Зачувување на биолошката разновидност	Заштита, промоција и доближување на високите природни вредности на старите вековни дрвја во Малеш-Пијанец	Инвентаризирани старите вековни дрвја. Изработена андроид апликација. Изработена гео-просторна база на податоци. Отпечатена мапа со локации на старите вековни дрвја.	2019	815.866,00	ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП – II фаза

3.4.1.	Зачувување на биолошката разновидност	Спроведување на повик за финансирање на мали проекти за зачувување на природата и одржливо користење природните ресурси за НВО	Финансирани најмалку пет мали проекти на НВО од ИПР	2019		ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП – II фаза
3.4.1.	Зачувување на биолошката разновидност	Одржливо управување со слама и жетвени остатоци (стрништа)	Реализиран еден проект	2019		ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП – II фаза
Вкупно:					46.051.592,00	

С.Ц.4. Создадени услови за организирано и поврзано искористување на капацитетите за земјоделски и рурален развој

Приоритет 4.1. Создавање на инфраструктурни и други поврзани услови за земјоделски и рурален развој на регионот

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
4.1.1.	Создавање на инфраструктура за подобрување на земјоделски и рурален развој на регионот	Изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во Источен плански регион	Реконструирани полски патишта со вкупна должина од 11640 метри во ИГР	2019	9.956.014,00	ЦРИПР, МЗШВ, Општините Карбинци, Кочани, Чешиново-Облешево, Зрновци, Веница, Македонска Каменица и Пехчево
Вкупно:					9.956.014,00	

С.Ц.5. Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната понуда на селективните видови на туризам

Приоритет 5.1. Развој на селективни видови на туризам (планински, рурален, културен и спа туризам)

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
5.1.1.	Мапирање и валоризација на природното и културното наследство	Зачленување на геопарк Лесново во Глобалната мрежа на геопаркови при УНЕСКО.	Геопаркот Лесново член во Глобалната мрежа на геопаркови при УНЕСКО.	2019-2020	1.725.000,00	ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП - II фаза, Општина Пробиштип
5.1.3.	Подобрување на туристичката инфраструктура	Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој. Организирање на четири регионални форуми на заедницата.	Реализиран еден регионален инфраструктурен проект избран од регионалните форуми.	2019	5.000.000,00	ЦРИПР, МЛС; БРР, SDC, УНДП
5.1.3.	Подобрување на туристичката инфраструктура	Изградба на пристапен пат од с. Оризари до Манастир Пресвета Богородица - Добра Вода Општина Кочани	Изграден пристапен пат со должина од 1900 метри	2019	25.952.444,00	ЦРИПР, АФПЗРР, Општина Кочани
5.1.3.	Подобрување на туристичката инфраструктура	Збогатување на туристичката понуда со изградба на пешачки мост на река Брегалница во Делчево	Изграден пешачки мост на река Брегалница	2019	7.088.488,00	ЦРИПР; Општина Делчево; МЛС-БРР
5.1.3.	Подобрување на туристичката инфраструктура	Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали во Пробиштип	Изграден уникатен тип на музеј во меѓународни рамки	2019	12.875.064,00	ЦРИПР, Општина Пробиштип, МЛС, БРР

5.1.3.	Подобрување на туристичката инфраструктура	Изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница	Уредена пешачко-велосипедска патека со должина од 1060 метри	2019	8.991.706,00	ЦРИПР, Општина Берово, МЛС, БРР
5.1.3.	Подобрување на туристичката инфраструктура	"Културен мост низ вековите" - Конзервација и реставрација на црква "Свети Власие" Археолошки локалитет ИСАР	Реставрирана средновековна црква. Изградена, уредена и осветлена пристапна патека до локалитетот	2019-2020	11.000.000,00	ЦРИПР, Општина Штип, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Штип
5.1.3.	Подобрување на туристичката инфраструктура	Изградба на Регионален Етно парк во с. Зрновци - Фаза II	Изграден Регионален Етно парк во с. Зрновци	2019	3.657.823,00	ЦРИПР, Општина Зрновци, МЛС и БРР
5.1.4.	Обезбедување на информации, сигнализација и визуелизација на туристички атракции	Одржливо управување со природните ресурси во микро-регионот Малеш-Пијанец - фаза II	Поставени инфо табли, патокази, билборди, видиковец. Уредени туристички инфо точки. Изработени промотивни материјали и карта на микро-регионот. Спроведени обуки за категоризација на објекти и заштитени подрачја.	2019	1.344.480,00	ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП - II фаза

Приоритет 5.2. Зајакнување на институционалните и човечки капацитети за развој во туристичкиот сектор

Р. Б.	Мерка	Активности	Индикатори	Времетраење	Износ	Носители на активности
5.2.1.	Едукација, обуки, размена на искуства и позитивни примери во туризмот	Зајакнување на капацитетите на координативното тело за туризам на ИПР	Зајакнати капацитети на координативното тело за туризам на ИПР. Реализиран еден проект	2019		ЦРИПР, SDC, Фармахем, ПЗП - II фаза
Вкупно:					77.635.005,00	
ЗАБЕЛЕШКА: Проектите под точка 1.2.1. (3); 3.4.1. (1); 3.4.1. (4); 3.4.1. (5) и 5.2.1 (1) се финансирани од ПЗП - II фаза со вкупен буџет од 9.884.628,00 денари					9.884.628,00	
Сè вкупно МКД:					240.743.381,00	

Декември 2018 година

Центар за развој на Источен плански регион